

## Општи податоци за нарачателот

Нарачател: Центар за економски анализи – ЦЕА  
Адреса: бул Јане Сандански 63/3, 1000 Скопје  
Даночен број: 4030003479278  
Лице за контакт: Габриела Димовска  
Контакт телефон: 02/2444766  
Е-пошта: ceaorgmk@gmail.com

## Образец А Повик за поднесување на понуда за набавка на услуги

Постапка за набавка нарачка, број А5

### Предмет на набавка: Повик за дизајнерски услуги – подготовка на инфографици

Почитувани,

Ве замолуваме да ни доставите понуда за набавка на краткорочни услуги за **Подготовка на серија инфографици за темата контрола на државната помош и заштита на конкуренцијата** во согласност и според кои се наведени во деталите за повикот и условите за понуда во продолжение на овој повик.

Рок за поднесување на понудата е *3/6/2020* до 16.00 часот.

Критериумот за избор на најповолна понуда е најниска понудена цена за понуден квалитет согласно докажани квалификации, искуство и вештини.

Понудата се составува така што понудувачот ги запишува бараните податоци во Образецот на понудата кој е составен дел од овој повик и доставува докази за искуство.

Понудувачите ја поднесуваат понудата (пополнет, потпишан и заверен Образец за понуда), преку пошта на адреса: Центар за економски анализи – ЦЕА, бул Јане Сандански 63/3, 1000 Скопје. Понудата се доставува во запечатен коверт на начин со кој, при отворањето на понудите, со сигурност може да се утврди дека се отвора за прв пат .

Понудувачите на понуда може да се достави и во електронски облик на следната е-пошта: [ceaorgmk@gmail.com](mailto:ceaorgmk@gmail.com) со назнака „Понудата за набавка **Подготовка на серија инфографици за темата контрола на државната помош и заштита на конкуренцијата**“.

Понудата се смета навремена доколку му е предадена на нарачателот електронски или во цврста копија до дата *3/6/2020* год. најдоцна до 16.00 часот.

Само навремените, соодветни и прифатливи понуди ќе бидат разгледани. За ненавремена ќе се смета понудата на понудувачот која не е предадена на нарачателот до истекот на рокот на поднесување на понуди.

Одлуката за доделување на договор за набавка ќе биде донесена во рок од 5 дена од денот на отворање на понудите.

Со почит,

Центар за економски анализи – ЦЕА

За потребите на Проект: Следење на политиките за заштита на конкуренција и државна помош имплементиран од ЦЕА, а финансиски поддржан од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida) преку проектот Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија.

## Детален опис на услови за краткорочна услуга

Проект: Следење на политиките за заштита на конкуренција и државна помош: И 8 е важно!

### I. Вовед

Политиките за заштита на конкуренција заедно со политиката за контрола на државна помош (опфатена во Поглавје 8 од ЕУ законодавството) се смета дека е занемарена во јавниот дискурс во Македонија, заради неговата специфичност, неконзистентна имплементација и непостоењето свесност за степенот на значење, како и поради влошените основни принципи на демократијата поврзани со владеењето на правото: „Прво, владеењето на правото мора значително да се зајакне. Денес, државите покажуваат јасни елементи на заробеност на државата, вклучително и врски со организираните криминал и корупцијата на сите нивоа на власта и администрацијата, како и силна вмрежаност на јавни и приватни интереси<sup>1</sup>“, понатаму, „Вмешаноста на државата и непотребното политичко мешање во економијата остануваат високо, додека политиката за конкуренција и другите политики се сè уште премногу слаби“, како што е наведено во стратегијата на ЕУ за ЗБ (од февруари 2018 година).

Со оглед на евидентната „траекторија“ на Македонија, со почетокот на започнувањето на процесот на скрининг за започнување на процесите на преговори, евидентно е дека целокупниот процес за реструктурирање зависи од структурните промени во политиките вклучително и за Поглавје 8, веројатно не толку во законодавството, но повеќе во извршувањето.

Како што е јасно наведено во последните и претходните извештаи за напредокот на Република Македонија<sup>2</sup> „Не е постигнат напредок во оваа област [5.8. Поглавје 8: Политика на конкуренција] за време на периодот на известување. Бидејќи ниту една од препораките на последниот извештај не е опфатена, тие остануваат валидни. Потребни се значителни напори за спроведување. Во наредната година, земјата треба да посвети особено внимание на: засилување на напорите за зајакнување на спроведувањето од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата (КЗК); зголемена транспарентност на државната помош дадена од владата. Идентичните препораки се нотирани во сите извештаи од извештајот за 2016 година, што укажува на недостаток на важноста која се дава на овие политики.

Така, градењето на органите за заштита на конкуренција кои ја спроведуваат заштитата на конкуренцијата и ефективната контрола на државната помош е клучно за забрзување на економскиот раст и напредок, кон слободна пазарна економија со намалено мешање на државата во економијата. Ова укажува не само на правна усогласеност (со законодавството), туку и за спроведувањето. Затоа, во процесот на преговори за пристапување (да биде), и во однос на општата рамка на законот за конкуренција, а особено прашањата за функционален систем на контрола на државната помош е од круцијално значење. Понатаму, регионалната соработка во усогласување со политиката на ЕУ за конкуренција, особено во областа на контролата на државната помош, е забележана како една од клучните активности на стратегијата во агендата за регионална реформа на инвестициите (РИРА), стратегија ЈИЕ2020, МАП РЕА која јасно кажува дека она што е потребно е „да се обезбеди транспарентна и фер конкуренција меѓу економиите со ублажување на „трката до дното“, додека да не се попречат интересите на економиите на ЗББ. Затоа, потребни се насочување на иницијативите и подобрување на нивната транспарентност и управување преку принципите на транспарентноста, добро управувањето и предвидливост во согласност со обврските што произлегуваат од претпристапниот процес на ЕУ<sup>3</sup>.

Затоа, справувањето и придонесот за постигнување на целта на овој проект е од круцијално значење: Да се придонесе за зголемено ниво на спроведување на активностите за контрола на државна помош и политика за заштита на конкуренцијата (Поглавје 8); засилена транспарентност и зголемена свесност за

<sup>1</sup>[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf)

<sup>2</sup><https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf>

<sup>3</sup> MAP REA, RIRA, SE2020 Strategy

важноста на политиките преку набљудување и застапување, а истовремено придонес кон ублажување на „трка до дното“ со државна помош.

## II. Цели и опфат и производи за испорака

Ангажманот во рамки на повикот предвидува дизајн на 5 (пет) визуелни материјали - инфографици врз основа на наоди и информации од подготвени анализи и студии кои се однесуваат тековната состојба на политиките за заштита на конкуренцијата и политиката за контрола на државната помош, усогласување со законодавството на ЕУ, државната помош и нејзината контрола како и мониторинг на процесот на спроведување на законите за заштита на конкуренција и контрола на државната помош.

Секој од петте инфографици ќе се базира на аутпутите на проектот за темите:

1. Политиката на заштита на конкуренција – информативни приказ на забранети форми на договарање
  2. Политиката на контрола на државна помош – цели и форми
  3. Ефектите на државната помош врз странските инвестиции – ситуација, предизвици
  4. Мониторинг извештаите за следење на работата на КЗК x2 – информации од најмалку 2 извештајни периоди
- Секој инфографик ќе има најмалку 4 информативни прикази и истиот ќе вклучува подготовка за објава за најмалку три дигитални медиуми.

Информациите и податоците ги обезбедува ЦЕА визуелното графичко решение го подготвува понудувачот. Финалниот производ мора да биде одобрен од ЦЕА.

## V. Време

Распределувањето на услугите ќе се случува од јуни до крајот на декември 2020. Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе биде тековно договорен меѓу ЦЕА и понудувачот во зависност од динамиката на подготовка на креирање на податоците и информациите.

Испораката треба да биде на македонски јазик и по дадените коментари и одобрување на ЦЕА за секој инфографик одделно.

## VII. Интелектуална сопственост

Корисникот, односно договорниот орган на проектот, единствено и исклучиво, ги поседува сите права во и за секое дело создадено во врска со овој договор, вклучувајќи ги сите податоци, документи, информации, авторски права, патенти, трговски марки, трговски тајни или други сопственички права во и кон работата. Понудувачот не смее да објавува или споделува (електронски или печатени) информации во врска со проектот без експлицитна дозвола за истото. Понудувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност на ЦЕА.

## VIII. Апликација

Квалификуваниот понудувач треба да испрати професионално резиме(а) во кое ќе се наведат и контакт лице/а кои можат да го потврдат наведеното искуство (reference list), пополнета понуда (Образец 2) со која и изјавуваат дека немаат забрана за вршење на дејност како и поднесува портфолио (релевантни примери) за доказ на искуство. Апликација може да се испрати на [seorgmk@gmail.com](mailto:seorgmk@gmail.com), или пак по пошта до

Центарот за економски анализи - ЦЕА, адреса бул. Јане Сандански 63/3. 1000 Скопје во запечатен плик. Апликациите се сметаат за валидни доколку се добиени до 3/6/2020. Само избраниот кандидат(и) ќе бидат известени најдоцна 5 дена по истекот на рокот за пријава.

### Потребни документи за понуда

1. CV – професионална биографија
2. Портфолио
3. Финансиска понуда (во даден образец)